

Врз основа на член 76-а став 1 и 2 алинеја 5 и 6, член 76-ѓ, член 76-е, член 77-а став 1, 2 и 5, член 77-б, член 77-в став 1, член 77-г, член 77-д, член 77-ѓ од Законот за култура („Службен весник на РМ“ бр. 66/03, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и 11/18), член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 143/19), член 22 и 23 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ“ бр. 167/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 110/19), Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и на Пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на РМ“ бр.34/15), Согласност од Министерство за финансии бр. 18-6900/2 од 13.08.2019 година, НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БР. 02/2019

за вработување на неопределено работно време 1 (еден) раководител на сектор и 3 (три) лица даватели на јавни услуги

Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола објавува јавен оглас за вработување на следните позиции:

1. КУЛ 03 04 Г01 003 – Раководител од областа на Развој на библиотекарството, меѓународна соработка, маркетинг и односи со јавноста;
2. КУЛ 03 04 Д03 001 - Стручен соработник во обработка на периодични публикации – 1 извршител;
3. КУЛ 03 04 Д03 001 - Стручен соработник во културни манифестации, односи со јавноста – 1 извршител;
4. КУЛ 03 04 Д03 001 - Стручен соработник во информации – 1 извршител.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните:

Општи услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија;
- да е полнолетен;
- да има општа здравствена способност за работното место;
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови за работно место реден број 1:

- Средно (гимназија) / Високо (наука за книжевноста, образование, историја на уметноста);
- Најмалку пет години работно искуство во струката;
- Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).

Распоред на работно време:

- Работни денови: понеделник – петок
- Работни часови неделно: 40 часа
- Работно време: прва смена од 07:30 до 15:30 часот

Паричен нето износ на плата:

29.206,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидените вработувања за работните места согласно годишниот план на институцијата за 2019 година се: 1 Ром/ка.

Посебни услови за работно место реден број 2:

- Високо (историја на уметноста, наука за книжевноста, образование);
- Една година работно искуство;
- Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).

Распоред на работно време:

- Работни денови: понеделник – петок
- Работни часови неделно: 40 часа
- Работно време: прва смена од 07:00 до 15:00 часот
- Работно време: втора смена од 12:00 до 20:00

Паричен нето износ на плата:

25.297,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидените вработувања за работните места согласно годишниот план на институцијата за 2019 година се: 1 Македонец/ка.

Посебни услови за работно место реден број 3:

- Високо (образование, организациони науки и управување (менаџмент), наука за книжевноста);
- Една година работно искуство;
- Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).

Распоред на работно време:

- Работни денови: понеделник – петок
- Работни часови неделно: 40 часа
- Работно време: од 07:30 до 15:30 часот

Паричен нето износ на плата:

25.297,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидените вработувања за работните места согласно годишниот план на институцијата за 2019 година се: 1 Македонец/ка.

Посебни услови за работно место реден број 4:

- Високо (образование, наука за книжевноста, организациони науки и управување (менаџмент));
- Една година работно искуство;
- Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).

Распоред на работно време:

- Работни денови: понеделник – петок
- Работни часови неделно: 40 часа
- Работно време: прва смена од 07:00 до 15:00 часот и
- Работно време: втора смена 12:00 до 20:00

Паричен нето износ на плата:

25.297,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидените вработувања за работните места согласно годишниот план на институцијата за 2019 година се: 1 Македонец/ка.

Кандидатите за вработување се пријавуваат на јавниот оглас преку пополнување на пријава и приложување на докази за исполнување на условите за работното место. Пријавата за вработување кандидатите можат да ја подигнат во НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола или на web – страната на Библиотеката www.nuub.mk.

Кандидатите кон пријавата треба да приложат во оригинал или заверени на нотар:

- Уверение за државјанство;
- Лекарско уверение за општа здравствена способност за работното место;
- Доказ дека со правосилна судска пресуда не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- Доказ за завршено образование;
- Доказ за работно искуство.

Јавниот оглас трае 15 дена од денот на неговото објавување во дневниот печат.

Постапката за селекција за вработување се состои од: административна селекција за проверка на веродостојноста на доставените податоци и доказите доставени на јавниот оглас и интервју.

Кандидатите кои успешно ја поминале постапката на веродостојност на докази имаат право да продолжат на интервју.

Ненавремени и некомплетни пријави и документи нема да се разгледуваат.

Пријавата со комплетните документи кандидатите можат да ја достават директно во архивата на библиотеката, заклучно со последниот ден до 15:30 часот или по пошта во затворен плик со назнака „за оглас“ на адреса НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола ул. Пеце Матичевски бр. 39, 7000 Битола.